

**ЦФСД**ЦЕНТРАЛНО ФИНАНСИРАЊЕ И СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ И РЕПУБЛИКА СЕРБИЈА, МАКЕДОНИЈА

ПРЕГЛЕД НА ПОВИЦИ ЗА ГРАНТ ДОГОВОРИ ФИНАНСИРАНИ ОД ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ВО УСЛОВИ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ИПА/ ИНДИРЕКТНО УПРАВУВАЊЕ

Година во која се доделени договорите за грант	Повик за доделување на грант		Област за која е доделена помошта	број на сключени договори за грант	период на спроведување на грант договорите	Доделени средства во евра			
	Име на повикот	Референтен број на Повикот				ИПА средства	Средства од буџетот на државата	Сопствени средства на организациите	Вкупно
2011	Подобрување на потенцијалите за вработување на жените од малцинските етнички заедници на пазарот на труд	EuropeAid/130248/M/ACT/MK	/	7	ноември 2011- февруари 2014	977,534	172,506	71,357	1,221,397
2015	Поттикнување на социјална вклученост	EuropeAid/135012/M/ACT/MK	Поттикнување на социјално вклучување на лицата со попреченост на пазарот на трудот	11	декември 2015- август 2017	994,930	175,576	82,041	1,252,547
			Интеграција на малцинските етнички заедници на пазарот на трудот со посебен фокус на жените	10	декември 2015-декември 2017	1,064,637	187,877	100,986	1,353,501
			Зајакнување на релевантните актери во областа на социјалната вклученост	5	декември 2015- септември 2017	430,079	75,896	30,102	536,077
2016	Социјално вклучување и вработување на локално ниво	EuropeAid/136315/ID/ACT/MK	Поттикнување на социјално вклучување на лицата со попреченост	5	декември 2016- декември 2017	550,569	97,159	43,222	690,950
			Вклучување на Ромите на пазарот на трудот	7	декември 2016- декември 2018	894,322	157,822	74,601	1,126,745
2013	Поддршка за зајакнување, одржливост и развој на активно граѓанско општество	EuropeAid/133337/M/ACT/MK	Борба против корупцијата и организиранот криминал (вклучително и борбата против трговијата со луѓе и борба против нелегални супстанции);	4	декември 2013- јуни 2015	340,108	0	46,343	386,451
			Зајакнување на управувањето и вмрежувањето на граѓанскиот сектор, вклучувајќи заедничко спроведување на активности базирани во заедницата и социјални услуги, мобилизација на ресурси, мобилизирање на доброволна работа, институционална соработка во рамки на граѓанскиот сектор, како и меѓу граѓанскиот сектор и централната и локалната власт	6	декември 2013- јуни 2015	530,798	0	64,163	594,961
			Заштита на човековите права, со посебен акцент на ранливи лица, поддршка на жртвите на семејно насилство, мобилизација на локалните општини во спречувањето на ХИВ / СИДА / СПИ, адолесценти со ризик и поддршка на активностите во рамките на Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015 и Националната стратегија за Ромите	4	декември 2013- јуни 2015	332,351	0	34,570	366,921
2015	Натамошен развој и финансиска одржливост на граѓанското општество	EuropeAid/136625/ID/ACT/MK	Подобрување на вклученоста на граѓанското општество во креирањето на јавното мислење и политиката и донесувањето одлуки на национално и локално ниво	6	ноември 2015- мај 2017	448,692	56,080	56,146	560,917
			Зајакнување на финансиската одржливост на граѓанското општество преку соработка со државниот и приватниот сектор	6	ноември 2015- мај 2017	559,997	69,992	68,983	698,972
2017	Подобрување на вклученоста на граѓанското општество во реформите за интеграција во ЕУ	EuropeAid/138660/ID/ACT/MK	Подобрување на вклученоста на граѓанското општество во креирањето политики и учество во механизмите за донесување одлуки на локално и национално ниво, вклучувајќи го и процесот на пристапување во ЕУ	3	декември 2017- јуни 2019	144,327	14,431	17,886	176,644
			Подобрена ефикасност во реакциите на граѓанското општество во приоритетните процеси на реформи во секторот, како и подобрување на политичкиот партиципативен процес кој е од големо значење за фундаменталните права, демократијата и владеењето на правото, вклучувајќи ги и реформите за интеграција во ЕУ	12	декември 2017- јуни 2019	1,337,674	133,753	160,102	1,631,529
2017	Подобрување на конкурентноста на земјата-корисничка на ИПА	EuropeAid/138495/ID/ACT/MK	Поддршка на процесот на вмрежување помеѓу домашните МСП и мултинационалните компании во согласност со клучните реформи за конкурентност во земјата	3	декември 2017- декември 2019	413,297	67,281	70,031	550,609
			Подобрување на бизнис климата; јавен приватен дијалог; претприемничка свест; Развој на МСП, вклучувајќи пристап до финансии, развој на човечкиот капитал и усогласување на пазарот на трудот	3	декември 2017- декември 2019	420,263	68,415	55,215	543,893
			Подобрување на иновативноста на МСП и капацитетите за истражување и развој, соработката меѓу здруженијата, компаниите и универзитетите и институтите	4	декември 2017- декември 2019	500,828	81,530	65,680	648,038
2018	Зајакнување на влијанието на граѓанското општество во ефективните реформи во секторот на правдата	EuropeAid/159467/ID/ACT/MK	Поддршка на граѓанските организации за проценка на работата на секторот на правдата, соработувајќи со засегнатите страни во јавниот сектор	3	декември 2018- јуни 2021	530,776	0	59,186	589,962
			Обезбедување на правна помош за граѓаните	3	декември 2018- јуни 2021	486,543	0	54,060	540,603
ВКУПНО				102		10,957,724.89	1,358,317.76	1,154,672.99	13,470,715.64

Извор: Министерство за финансии- Сектор за централно финансирање и сключување на договори, февруари 2019 година